

20160551443

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март 2016 година.

Бр. 08-1725/1
16 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Член 1

Во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија” број 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14 и 148/15), во членот 1 став (2) по зборовите: „со овој” се става записка и се додаваат зборовите: „Законот за општата управна постапка”.

Член 2

Во член 12 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Барателот е должен во барањето да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на информацијата и тоа усно, во писмена форма или во електронска форма.”.

Ставот (2) станува став (3).

Член 3

Во членот 27 зборот „писмено” се брише, а по зборот „информација” се додаваат зборовите: „на начин утврден во членот 12 став (1) од овој закон”.

Член 4

Во членот 31 став (4) точка 5) во алинејата 4 записката се заменува со сврзникот „и”.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се брише.

Алинејата 6 се брише.

Во ставот (5) точка 5) во алинејата 4 запирката се заменува со сврзникот „и“.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се брише.

Алинејата 6 се брише.

Во ставот (6) точка 5) во алинејата 4 запирката се заменува со сврзникот „и“.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се брише.

Алинејата 6 се брише.

Член 5

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 6

Одредбите од членовите 1, 2 и 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнување на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.